



**WINTER  
2018/2019**

## ДОБРИНИШТЕ Хотел RUSKOVETS RESORT & SPA \*\*\*\*\*



Хотел RUSKOVETS RESORT & SPA *****		01.12-20.12.18 17.02-31.03.19	20.01-16.02.19	21.12-27.12.18 02.01-19.01.19	28.12-01.01.19 4 ноќи
		ВВ	ВВ	ВВ	ВВ
Junior апартман	2+1	35	37	40	58
Comfort вила	2+1	42	44	48	71
Senior апартман	4+1	27	29	31	45
Comfort Family вила	4+1	29	30	33	47

Прво дете до 13.99 год на  
дополнително легло

бесплатно

**Цената вклучува:**

- ноќевање со појадок
- користење на внатрешен базен со минерална вода, парна бања, сауна, џакузи, фитнес
- интернет
- детско катче
- трансфер до ски лифт

**Во цената не е вклучена:**

- туристичка такса – 1 евро од ден

**НАПОМЕНИ:**

- Едно дете од 14-17.99 год сместено на дополнително легло плаќа 13 евра од ден
- Второ дете до 3.99 год во бебешко креветче плаќа 8 евра од ден, од 4-17.99 год плаќа 13 евра од ден сметено во вила Family Comfort
- Возрасен на дополнително легло во Family Comfort вила плаќа 50% од цената

**Доплати:**

- Доплата за поглед кон планина – 10 евра од ден
- Доплата за вечера :
  - 21.12-27.12.18 и 02.01-19.01.19 :возрасен – 15 евра , деца од 4-13.99 год плаќаат 8 евра
  - За останатите периоди: возрасен – 13 евра , деца од 4-13.99 год плаќаат 6 евра
- Новогодишна свечена вечера ( задолжителна): возрасни 135 евра, деца 4-13.99 год- 70 евра
- Божиќна свечена вечера ( незадолжителна): возрасни 35 евра, деца од 4-13.99 год- 25 евра

**Попусти:**

- **20% попуст за резервации направени до 30.09.2018 и уплата до 15.10.2018 година**
- **15% попуст за резервации направени до 30.10.2018 и уплата до 15.11.2018 година**
- **10% попуст за резервации направени до 30.11.2018 и уплата до 15.12.2018 година**
- **Екстри: 7=6 за период на престој 21.12-27.12.18 , 02.01-19.01.19 , 20.01-16.02.19**
- **6=5 за период на престој од 01.12-20.12.18, 17.02-31.03.19**
- **Попустите за рана резервација и екстрите не се комбинираат**

Цените се изразени во евра по лице од ден

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари  
Важат општите услови за патување на ТА Ферижал Кашиков и СКТМ